

СКОПЈЕ
ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ЛИФТОВИ

Дел 2 – технички преглед на лифтовите

Склучен на ден _____, 2024 год помеѓу:

Бр.-Нр. 02-2060/9
15-04-2024 год.-vit/e.
СКОПЈЕ - SHKUP

1. Министерство за труд и социјална политика, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Гоко Велковски, (во понатамошен текст Договорен орган) и
2. Друштво за услуги ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. Тодор Александров бр.165 Скопје, со ЕМБС 7109288, претставуван од управителот Горан Сековски (во понатамошен текст Носител на набавката).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како постапка од мала вредност за набавка на услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи, Законот за техничка инспекција, Правилникот за користење на лифтови и транспортери) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-2060/2 од 29.02.2024 година, одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-2060/7 од 22.03.2024 година, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на договорот за јавна набавка е вршење на годишен редовен технички преглед на лифтовски постројки (2 две) во Министерството за труд и социјална политика, наведени во техничката спецификација. Задолжителните технички прегледи, ќе се вршат врз основа на Законот за техничка инспекција, согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09 и 5/16). За секоја прегледана и испитана техничка опрема се оформува Технички извештај, вклучително и друга техничка документација доколку се бара согласно прописите за користење на лифтови и транспортери, а доколку резултатите од испитувањата ги задоволат барањата и условите на важечките правилници, норми и стандарди се издава и Стручен наод (Сертификат) за техничка исправност на опремата.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот, е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на договорот за набавката на услуги за технички преглед на лифтови за потребите на Министерство за труд и социјална политика, за период од една година изнесува 8.820,00 денари без данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 1.587,60 денари. Вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 10.407,06 денари.

Доколку наведената вредност на договорот не се исполни во наведениот рок на времетраење на Договорот, истиот ќе престане да важи.

Единечните цени за изразување на поделните фази од договорените услуги се дадени во прилог кој е составен дел на овој Договор. Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| Опис | Единица мерка | Кол. | Единечна цена без ДДВ | Вкупна цена без ДДВ (3*4) |
| Услуга за технички преглед на Лифт број 1 | технички преглед | 1 | 4.410,00 | 4.410,00 |
| Услуга за технички преглед на Лифт број 2 | технички преглед | 1 | 4.410,00 | 4.410,00 |
| ВКУПНО | | | | 8.820,00 |
| ДДВ 18% | | | | 1.587,6 |
| ВКУПНО СО ДДВ | | | | 10.407,60 |

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период до една година сметано од моментот на потпишување на договорот од двете договорни страни.

ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Навременото и квалитетно извршување на договорот, носителот на набавката го гарантира со доставување безусловна банкарска гаранција од банка прифатлива за договорниот орган.

Висината на банкарската гаранција изнесува 10% од вкупната вредност на договорот и истата Носителот на набавката треба да ја достави во рок од 5 дена од денот на потпишување на договорот.

Банкарската гаранција се доставува во писмена оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност целосно реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во денари.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши, по доставена фактура во архивата на Договорниот орган од страна на Носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок до 60 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган.

Прилог на фактурата е уредно заверена испратница, гарантен лист или друг документ за извршената услуга предмет на овој договор.

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорениот рок се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата согласно барањето од страна на одговорното лице за реализација на договорот кај договорниот орган.

Носителот на набавката е должен услугата да ја изврши во рок од 3 (три) работни дена од денот на приемот на нарачката доставена од страна на Договорниот орган.

Задолжителните технички прегледи, ќе се вршат врз основа на Законот за техничка инспекција, согласно со Правилникот за користење на лифтови и транспортери (Сл. Весник на РМ бр. 26/09 и 5/16).

Техничкиот преглед на лифтови се во сопственост на Министерството за труд и социјална политика, во зграда на ул. Даме Груев бр. 14, Скопје. За извршената услуга договорните страни потпишуваат документ (записник).

ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 8

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;

Су
Наша

- број и датум на Договорот;
- извршена услуга
- гарантен лист
- вкупна цена на фактурата;
- пресметка за ДДВ;
- валута на плаќање.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 9

Носителот на набавката се обврзува дека ќе ја извршува услугата навремено и квалитативно согласно прифатената понуда и пропишаните стандарди за ваков вид на услуга.

Министерството за труд и социјална политика располага со 2 (два) лифта на локација ул. Даме Груев бр. 14 Скопје, со следниве технички карактеристики:

1.

Лифт број 1

Инвеститор: Министерство за труд и социјална политика

Изведувач: „СФ Елеватор Груп ДООЕЛ Скопје, Р.Македонија

Објект: Министерство за труд и социјална политика

Број на лифт: Л009/2016

Производител на лифтот: „СФ Елеватор Груп ДООЕЛ Скопје, Р.Македонија”

Година на производство: 2016

Вид на лифт: Електричен, патнички лифт

Номинална носивост: 480 кг

Број на патници: 6 (шест)

Номинална брзина: 1 m/s

Број на станици: 8 (осум)

Број на приоди: 8 (осум)

Висина на дигање: 29.3 m

Тип на погонот: Електричен погон

Моќност на мотор: 5,5 KW

Носечки јажиња: 5 x Ø 10 mm

Начин на управување: собирно во две насоки, микропроцесорско

Водилки на кабина: ладно валан Т профил 70 x 65 x 9 mm

Врати на возното окно: Автоматска телескопска; (димензии 800 x 2000 mm)

Врати на кабината: Автоматска телескопска; (димензии 800 x 2000 mm)

Димензии на кабината: (Ш x Д x В): 1100 x 1025 x 2150 mm

Тело кое извршило оцена за сообразност: Градежно-механизационен инженеринг - Скопје

2.

Лифт број 2

Инвеститор: Министерство за труд и социјална политика

Изведувач: „Маклифт ДООЕЛ Скопје“

Објект: Министерство за труд и социјална политика

Број на лифт: МНЛ 60952

Производител на лифтот: „Маклифт ДООЕЛ Скопје“

Година на производство: 2018

Биз
Жилис

Вид на лифт: Електричен, патнички лифт
Номинална носивост: 400кг
Број на патници: 5 (пет)
Номинална брзина: 1m/s VVVF регулација
Број на станици: 7 (седум)
Број на приоди: 7(седум)
Висина на дигање: 18330 mm
Тип на погонот: Електричен погон
Моќност на мотор: 5,5 KW
Носечки јажиња: 4 x Ø 10
Начин на управување: микропроцесорско контролирано
Водилки на кабина: Т 90 x 75 x 16
Врати на возното окно: Автоматска телескопска; (димензии 2000 x 800)
Врати на кабината: Автоматска телескопска; (димензии 2000 x 800)
Димензии на кабината: (Ш x Д x В): 2200 x 1150 x 970
Тело кое извршило оцена за сообразност: Ат-Инспект ДОО Скопје

Носителот на набавката е должен да изврши годишен редовен технички преглед на лифтовски постројки (2 две) во Министерството за труд и социјална политика, наведени погоре.

За секоја прегледана и испитана техничка опрема се оформува Технички извештај, вклучително и друга техничка документација доколку се бара согласно прописите за користење на лифтови и транспортери, а доколку резултатите од испитувањата ги задоволат барањата и условите на важечките правилници, норми и стандарди се издава и Стручен наод (Сертификат) за техничка исправност на опремата.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган е должен да ја плати договорената цената на Носителот на набавката, по извршената услуга, а во рок до 60 дена од денот на доставувањето на фактура од страна на Носителот на набавката, пополнета на начин пропишан со овој Договор.

Лица задолжени за реализација на договорот е Тони Тоскоски или друго лице овластено од Министер .

За извршената услуга двете договорни страни составуваат и потпишуваат записник кој истовремено ќе биде доказ дека работите се извршени во целост, според барањето на договорниот орган.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

 

ВИША СИЛА

Член 12

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 13

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусобно договарање.

Член 14

Доколку договорните страни не постигнат обострано прифатливо решение сите евентуални спорови ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Кога носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета и активирање на банкарска гаранција дури и да не даде дополнителен рок за извршување на услугата.

Член 16

Кога носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, договорниот орган има право да му остави дополнителен рок за исполнување на обврската.

Дополнителниот рок може да се остави само во случај кога Договорниот орган не трпи штета и во тој случај нема да се бара надомест на штета и да се активира банкарска гаранција.

Член 17

Ако носителот на набавката не ја исполни својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, Договорниот орган може да го раскине договорот, да ја активира банкарската гаранција и да бара надомест на штета.

Во случај на раскинување на договорот поради неисполнување на обврските во определениот рок и во дополнителниот рок, Договорниот орган има право на надомест на штета и право да ја активира банкарската гаранција.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 18

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 19

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 20

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Министер
Токо Велковски



Управител
Горан Сековски



Изготвил: Благица Мирчевска
Согласен: Славица Костовска
Контролирал: Љубица Пашева